



Дата: 04 јануари 2017

СООПШТЕНИЕ

ПОГОЛЕМ БУЏЕТ ЗА НОВИ МЕТОДИ, ЛЕКОВИ И ЗГОЛЕМЕН ОБЕМ НА ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ

за 2 години буџетот на ФЗОМ зголемен за дополнителни 2 милијарди и 900 милиони денари

Фондот за здравствено осигурување на Македонија 2017 година ја започнува со историски најголемиот буџет на институцијата во висина од 26 милијарди и 947 милиони денари. Овој буџет е за 1 милијарда и 370 милиони денари повисок од буџетот на почетокот на 2016 година, односно зголемување за 5,4%. Буџетот од околу 27 милијарди денари е повеќе од двојно повисок во споредба со 2000та година кога е формиран Фондот и кога изнесувал 12 милијарди 500 милиони денари.



Фондот за здравствено осигурување продолжи со праксата на транспарентна распределба на буџетот, и поради тоа во последните два месеци одржавме преговори со сите јавни здравствени установи и методолошки го распределивме буџетот за 2017 година.

Фондот за прераспределбата на буџетот користеше повеќе параметри а тоа се:

1. Анализите за реализација на буџетите во претходната 2016 година;
2. Податоците од преговорите со здравствените установи;
3. Планот за видот и обемот на здравствени услуги, новите методи и нови здравствени услуги за 2017 година кои ЈЗУ ги предлагаат;
4. Одржливоста на јавните здравствени установи.

Генералната прераспределба на буџетот за 2017 година изгледа вака:

Расходи	Средства во 2017г. во 000 денари
Здравствени услуги	23.477.527
Надоместоци за породилно и боледувања	2.900.000
Административни расходи на ФЗОМ	569.527



ВКУПНО

26.947.054

Процентуално поделбата на буџетот за 2017 година е следнава: ЈЗУ ќе добијат 53,14% од буџетот на ФЗО, ПЗУ ќе добие 30,57 %, надоместоци за породилно и болест 10,76%, ортопедски помагала 1,67%, 1,48% лекување во странство, 2,11% за функционирање на Фондот (капитални инвестиции и софтвер).



времетраењето на исплатата на породилното отсуство за близнаци од 12 на 15 месеци.

Во рамки на зголемувањето на буџетот за 2017 година од 1 милијарда и 370 милиони денари во однос на почетниот буџет од 2016 година, 1 милијарда и 50 милиони денари претставува зголемување за здравствени услуги, а додека за 325 милиони денари се зголемени надоместоците за породилно и боледувања. И годинава очекуваме трендот на зголемен број на породилни отсуства да продолжи. Финансиски, во средствата за навремената исплата на породилни отсуства влијае и зголемувањето на

Од здравствените услуги во споредба со 2016 година, најголемо е зголемувањето кај ЈЗУ односно 566 милиони денари или раст за 4,1% во кое е вкalkулирано зголемувањето на крајот на 2016 година. Кај ПЗУ, зголемување за 160 милиони поради зголемената капитација кај матичните лекари и стоматолози. За лекови на рецепт по зголемувањето од 80 милиони во текот на 2016 година, предвидени се дополнителни 200 милиони денари и за дијализа предвидени се дополнителни 50 милиони денари.

Во последните две години буџетите на Јавните здравствени установи се зголемени за речиси 1 милијарда и 500 милиони денари, од кои во 2016 година се зголемени за 973 милиони денари, а во 2017 обезбедивме нови дополнителни 458 милиони денари. Зголемувањето на буџетот до 1 милијарда и 370 милиони денари (919 милиони денари) се прераспределува за повеќе лекови на рецепт и поголема достапност на лекови по аптеките, како и обезбедени средства за матичните лекари и стоматолози за зголемената вредност на капитацијата, надоместоци за породилни отсуства, ин витро и лекување во странство.

Со зголемувањето од 458 милиони денари за јавните здравствени установи во 2017 година им даваме сериозен поттик и поддршка на јавните здравствени установи. Зголемените средства ги определивме за неколку сегменти и тоа за:

- Нови здравствени услуги со воведување на нови методи за лекување;
- Зголемување на вид и обем на постоечки здравствени услуги.
- Финансиска одржливост на здравствените установи и потреба од финансирање за нивно функционирање.
- Новите вработувања на специјализиран кадар (трансформации и преземања од ПЗУ).



- Зголемување на Плати за определени категории на здравствени работници.




постојните здравствени услуги.

Зголемувањето на буџетите на ЈЗУ е стимулирачки и мотивирачки со цел да се даваат поголем обем на здравствени услуги а воедно и да обезбедат поквалитетни здравствени услуги. Зголемувањето на средствата е условено со зголемување на бројот на хируршки интервенции кај клиничките и општите болници, со цел да се намали препраќање на пациенти во Скопските Клиники. Клиниките се условени со пружање на нови здравствени услуги и нови методи на работа а воедно и зголемување на видот и обемот на

Би сакале да ги истакнеме дел од зголемувањата во ЈЗУ а тие се следните:

1. УК за радиотерапија и онкологија со 608,4 милиони денари, или за 32 милиони денари поголем буџет од 2016 година. Зголемувањето е наменето за набавка на посовремена терапија како и набавка на нови лекови преку условен буџет кој ќе биде до дефиниран до крај на месецов.
2. УК за хематологија со 275,4 милиони денари, или за 28 милиони денари поголем буџет од 2016 година. Зголемувањето е наменето за набавка на нови лекови преку условен буџет кој ќе биде додефиниран до крај на месецов.
3. УК државна кардиохирургија со 79 милиони денари, или за 20 милиони денари поголем буџет од 2016 година. Зголемувањето е наменето за зголемен обем на здравствени услуги, односно зголемен број на пациенти кои се очекуваат во 2017 година.
4. УК за кардиологија со 360,4 милиони денари, или за 18 милиони денари поголем буџет од 2016 година. Зголемувањето е наменето за нови методи финансирани преку условен буџет за пациенти кои не можат да подлежат на кардиохируршки операции и наместо нив се вршат здравствени интервенции кои се замена за операциите (TAVI, TEVAR, EVAR) како и аблацио за атријална фибрилација.
5. УК за очни болести со 104,4 милиони денари, или за 15 милиони денари поголем буџет од 2016 година. Зголемувањето е наменето за условен буџет за нови методи, трансплантација на рошница и очна хирургија.
6. ГОБ 8 септември со 869,9 милиони денари, или за 15 милиони денари поголем буџет од 2016 година. Зголемувањето е наменето за нови методи предвидени согласно преговорите со болницата и програмата на ФЗОМ.
7. УК за инфективни болести и фибрилни состојби со 179,7 милиони денари, или за 10 милиони денари повеќе од 2016 година. Зголемувањето е наменето за набавка на современа терапија за хепатит Ц.
8. Институт за белодробни заболувања кај децата Козле со 125, 9 милиони денари, или за 10 милиони денари повеќе од 2016 година. Зголемувањето е наменето за набавка на современи



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА
www.fzo.org.mk

Адреса: Македонија бб, 1000 Скопје
Тел.: 02 3289 000
Централа.: 02 3289 000
Факс: 02 3289 048
Е-пошта: info@fzo.org.mk

ортопедски помагала за примање на терапија кај децата со цистична фиброза, како и за нови неонатални скрининзи за скриени болести кај бебињата.

9. УК за гинекологија и акушерство со 418,9 милиони денари, или за 10 милиони денари повеќе од 2016 година. Зголемувањето е заради зголемениот број на пациенти (породувања) и поголемата фактура кон Фондот од средствата кои го добива.
10. Специјална болница по гинекологија и акушерство Мајка Тереза Чаир со 139,1 милион денари, или за 10 милиони денари повеќе. Зголемувањето е заради зголемениот број на пациенти.
11. Клиничките болници - Битола со 611,2 милиони денари, Тетово, со 470,7 милиони денари и Штип со 348,1 милион денари добија секоја по 10 милиони денари кои се наменети за поголем број на хируршки интервенции за да се стимулира операции на кила, слепо црево и жолчки, со цел поголем регионален развој на хирургијата.

Фондот останува доследен во своите напори за унапредување на здравството во целост како и унапредување на правата на осигурениците кои произлегуваат од законот за здравствено осигурување.